

ЗАГРЕБ ГО ПОТВРДИ НАШИОТ ПАТ КОН НАТО

Неспорен е фактот дека овој договор не смее да биде замена за недобивањето на поканата за НАТО, но во овој момент се чини неопходен од повеќе аспекти. Првенствено од внатрешно-безбедносен аспект, кој поради составот на етничката карта на Република Македонија, може многу лесно да предизвика турбуленции и внатрешни немири, но и од надворешно-безбедносен аспект, со оглед на фактот дека се наоѓаме во регион, кој сè уште важи за нестабилен. Од таму овој договор практично ќе биде гарант за мир на земјава, додека се наоѓаме во ходникот на НАТО.

Силната поддршка која Буш во својот говор од плоштадот "Свети Марко" неколку пати ја упати на адреса на нашава земја е неизбришлив доказ за сојузничтвото кое Република Македонија го има со неговата земја.



БУШ СО СИЛНА ПОДДРШКА ЗА МАКЕДОНИЈА

Неспорен е фактот дека овој договор не смее да биде замена за недобивањето на поканата за НАТО, но во овој момент се чини неопходен од повеќе аспекти. Пред сè, од внатрешно-безбедносен аспект, кој поради составот на етничката карта на Република Македонија, може многу лесно да предизвика турбуленции и внатрешни немири, но и од надворешно-безбедносен аспект, со оглед на фактот дека се наоѓаме во регион, кој сè уште важи за нестабилен. Од таму овој договор практично ќе биде гарант за мирот на земјава додека се наоѓаме во ходни-

застанавме, сè со цел да дојдеме до крајот, до НАТО. Не беа случајни пораките кои Буш од загребскиот плоштад ги испрати до јавноста. Не случајно три пати ја спомна Република Македонија како земја која комплетно ги завршила своите обврски кон елитниот клуб, за што доби аплаузни овации од присутните граѓани и политичари. Оваа ситуација мора да се капитализира. Не смееме да си дозволиме оваа топла атмосфера да ја изгубиме. Не смееме да дозволиме низ рака да ни поминат сите пофалби кои нашава земја ги добила на свечената вечера, на која, како што дознав-

Пишува:
Магдалена АНДОНОВСКА

МАКЕДОНИЈА ПОД

БЕЗБЕДНОСЕН ЧАДОР НА САД

Случувањата во хрватската престолнина Загреб, која два дена беше домаќин на најмоќниот човек во светот, претседателот на Соединетите Американски Држави, Џорџ Буш, уште еднаш ги потврди насоките по кои во иднина треба да се движи Република Македонија. Силната поддршка која Буш во говорот од плоштадот "Свети Марко" неколку пати ја упати на адреса на нашава земја е неизбришлив доказ за сојузничтвото кое Република Македонија го има со неговата земја. Напорите за решавање на нереалниот, односно ступиден спор, кој го имаме со нашиот јужен сосед, кој на Самитот во Букурешт не чинеше вето, очигледно за американскиот претседател беше поттик повеќе за изнаоѓање на моментно компромисно решение, односно т.н. специјален договор. Токму овој договор Република Македонија ја смести под силниот американски чадор, кој ќе ни овозможи мир и стабилност сè до нашето конечно влегување во НАТО алијансата.

кот на НАТО, но и сериозна потпора во преговорите кои со Република Грција треба наскоро да ги обновиме под кровителство на Обединетите нации, односно САД.



НАШИОТ ДРЖАВЕН ВРВ
ЕДИНСТВЕН НА ПАТОТ КОН НАТО

Ете затоа беше важен Загреб. Ете затоа нашиот политичко-државен врв мораше да се појави во Загреб и да демонстрира единство. Да ѝ соопшти на јавноста дека ветото го прифативме на нозе. Дека продолжуваме понатаму, таму каде што

аме, сме биле централна тема. Спринтот кој нашава држава треба да го истрча до завршувањето на мандатот на Буш, до јануари наредната година, бил посебно потенциран на свечената вечера, што во една рака значи забрзани преговори со Грција и изнаоѓање брзо решение.

За Република Македонија Загреб е уште една потврда за напорите, кои ги правиме за да дојдеме до НАТО. Хрватската јавност, како што дознаваме, била фрапирана од одлуката на Самитот во Букурешт нашава земја практично да излезе од Јадранската група. Истиот став го имаат и повеќето аналитичари и познавачи на состојбите во регионот од Хрватска, кои неколку пати јавно ѝ испратиле порака дека Република Македонија мора да биде дел од Алијансата. Значи, Македонија мора да оди во НАТО, но дали пред тоа и дефинитивно не очекуваат избори? Прашањето е дали прво ќе го решаваме името или, пак, ќе одиме на избори? Во секоја од вариантите НАТО не чека!